



КАЛКУЛАТОР



Чекор 1

Име и Презиме *

Име на Објект

Email *

Град *

Скопје

Согласност за користење *

☐ Се согласувам со правилата за користење на овој Калкулатор за пресметки и дека податоците внесени во формуларот можат да бидат обработени и користени единствено за доставување информации и други активности предвидени во документот за користење.

- Внесете ги вашите податоци: име и презиме, назив на објектот, е-маил и место на назначениот објект. Потоа селектирајте „Согласнос за користење“.

Чекор 2

Употреба на уредот за: *

Греење

Ладење

Греење-Ладење

- Селектирајте за која намена е сплит системот (греење, ладење или ладење и греење).

Греење: примарно е греењето, ладењето е пропратна опција

Ладење: примарно е ладењето, греењето е пропратна опција

Греење - Ладење: примарно е и греењето и ладењето

Чекор 3

Греење *



Основно Греење



Дополнително Греење

Основно греење значи греење со клима уредот цела зима, односно на надворешни температури до -15°C. дополнително греење значи греење со климата во преодни периоди ц.ц. до 0°C

- Назначете го начинот на греење во вашиот дом.

Основно греење подразбира греење со клима уред во текот на цел зимски период.

Додатно греење подразбира да се има основното греење (топлификација, сопствен централен систем или други грејни тела), додека клима уредот да се користи како помошно греење

.....

Чекор 4

Посакувана внатрешна температура за греење

Изберете температура *

- Изберете ја посакуваната внатрешна температура на просторијата.

*Препорачана внатрешна температура во една просторија е од 20°C до 22°C.

Чекор 5

Должина *

Ширина *

Висина *

Површина **1m²**

Волумен **1m³**

- Измерете и внесете ја должината, ширината и висината на собата

Чекор 6

Одредете за каков вид на просторија се работи *



Дневна соба



Спална соба



Детска соба




Кујна

- Изберете го типот на соба кој сакате да го греее/ладите.

Чекор 7

ОДБРАНИ СТРАНИ:
ИСТОК, СЕВЕР



Дали има Прозори на Север? ☐ Да ☐ Нема прозори

Дали има Прозори на Исток? ☐ Да ☐ Нема прозори

Која е Должината на Сидот на Север? * ☐ 11m ☐ 15m

- Селектирајте ги надворешните сидови на просторијата и нивната ориентација според страните на светот.

* Внатрешни страни на просторијата се сидови кој се граничат со друга просторија или соседен објект.

Чекор 8

Должина на прозори надворешн Сид Исток *


Ширина на прозори надворешн Сид Исток *


Должина на прозори надворешн Сид Север *


Ширина на прозори надворешн Сид Север *


- Вредностите кои се внесуваат во овие полиња целта е да се добие вкупната површина на прозорите за соодветниот сид.

Должина на прозори

- Во ова поле се внесува вкупната должина на прозорите на соодветниот сид.

Висина на прозори

- Во ова поле се внесува висината на прозорот.

Чекор 9

Каков тип на прозори имате? *







Прозори постари од 40 години

Термопан прозори (дрвени)-двојслојни / Термопан прозори (алуминиумски)-двојслојни, постари од 20 години

Термопан прозори-двојслојни, од 10 до 20 години


Термопан прозори-двојслојни, не постари од 10 години

Термопан прозори-трослојни, не постари од 10 години

- Изберете ја врстата на прозори кој ги имате на сидовите.

Чекор 10


Каков Тип на надворешни ѕидови имате? *



- Изберете ја врстата на надворешниот сид и термичката изолација, доколку објектот ја поседува истата.

Чекор 11

Што се наоѓа под просторијата? *



- Селектирајте што се наоѓа испод собата што сакате да ја загреете.

Чекор 12


гаража или подрум *

- ☐ плоча без изолација
- ☐ плоча со 3cm изолација
- ☐ плоча со 5cm изолација
- ☐ плоча со 10cm изолација

- Во случај да испод просторијата се наоѓа гаража/подрум или пак просторијата е на приземје, изберете ја дебелината на термичката изолација која се наоѓа во подот.

Чекор 13

Што се наоѓа над просторијата? *



- Селектирајте што се наоѓа изнад собата што сакате да ја загреете.

Чекор 14

рамен кров *

- ☐ без изолација
- ☐ кров со 5cm изолација
- ☐ кров со 10cm изолација
- ☐ кров со 15cm изолација
- ☐ кров со 20cm изолација
- ☐ кров со 25cm изолација

- Во случај да изнад просторијата се наоѓа кос кров или рамен кров, изберете ја дебелината на термичката изолација која се наоѓа над просторијата.

Чекор 15

РЕЗУЛТАТИ

Потребен капацитет за
Основно ГРЕЕЊЕ



Потребен капацитет за
ЛАДЕЊЕ



Препорачани модели

- Според предвидените калкулации од калкулаторот за сплит системи, можете да ги проверите посакуваните клима уреди со селектирање на полето „Препорачани модели“.